



Упатство за активирање на софтверски токен на Android и iOS (iphone) преку м-банкинг апликацијата

Ја превземате m-banking апликацијата од [Play Store](#)/[App Store](#) и ја инсталирате на вашиот уред


1. Кликнете на иконата „Токен“




2. Се најавувате на m-banking апликацијата со своите корисничко име и лозинка за i-bank услугите



3. Го внесувате **5 цифрениот активациски код кој ви е стигнат по СМС порака** (откако ќе ве регистрираат во филијала или Контакт Центарот за користење на софтверски токен) и потоа го креирате и потврдувате **кодот за плаќање** кој понатаму ќе го користите во m-banking.



4. Се појавува порака Успешно активиран софтверски токен, по што во иднина може да го користи софтверскиот токен за плаќања преку e-banking, m-banking, телефонско банкарство и Topsis Pay
5. За плаќања на **e-banking** и **телефонско банкарство**, генерираете лозинка преку иконата „Токен“ и истата ја препишувате на e-banking налогот или пак ја соопштувате на агентот во Контакт Центар при телефонско банкарство



6. За плаќања на m-banking одите во иконата m-banking изготвува налог и го следите природниот процес за плаќање

ВАЖНИ НАПОМЕНИ:

- Може да користите софтверски токен само на еден мобилен уред
- На еден мобилен уред може да биде инсталиран само еден софтверски токен